

ПОЛИТИКА НА КОЛАЧИЊА НА ВЕБ-СТРАНА

Со цел да ќе уживате во пребарувањето на нашата веб-страница и да ќе имате професионално искуство, нашата веб-страница (www.ddklaw.com.mk) поставува „колачиња“ на вашиот уред со кои собира податоци за тоа како вие ја употребувате.

ШТО СЕ КОЛАЧИЊА?

Колачињата се текстуални датотеки што содржат малку податоци кои се симнуваат на вашиот уред кога посетувате некоја веб-страница. Колачињата потоа се испраќаат назад до веб-страницата од која водат потекло при секоја ваша последователна посета, или се испраќаат на друга веб-страница која го препознава тоа колаче.

Колачињата им овозможуваат на нашите системи да го препознаат уредот на корисникот и да ги направат сите претходни подесувања веднаш достапни.

Штом корисникот пристапи на платформата, колачето ќе се испрати на хард дискот на уредот на соодветниот корисник.

ЗОШТО СЕ КОЛАЧИЊАТА КОРИСНИ?

Колачињата се корисни затоа што:

- Ы дозволуваат на нашата веб-страница да го препознае вашиот уред и да ја насочи прикажаната содржина на вашите интереси;
- Помагаат да ја подобриме нашата веб-страница, да ви понудиме подобра услуга, прилагодена на вашите барања
- ни овозможуваат да го препознаеме вашиот уред кога ќе се вратите на нашата веб-страница
- чуваат податоци за вашите омилен активности на веб-страницата, со што ни овозможуваат да ја прилагодиме нашата веб-страница на вашите индивидуални интереси. Онаму каде што е дозволено, ова може, на пример, да вклучува рекламирање според вашите лични интереси и да ја забрза стапката според која може да се справуваме со вашите прашања.

Со користење на нашата веб-страница вие се согласувате дека, освен ако не сте го поставиле прелистувачот на вашиот уред да ги отфрли, ние можеме да ги поставиме видовите колачиња на вашиот уред и да ги употребуваме тие податоци во согласност со оваа политика.

ТИПОВИ НА КОЛАЧИЊА

Постојат два типа на колачиња – „директни колачиња“ и „индиректни колачиња“.

Директните колачиња (first party cookies) се колачиња кои директно ги користи операторот на веб-страницата на вашиот уред и често се користат за препознавање на вашиот уред повторно ја посетувате веб-страницата и ги помни

на вашите подесувања додека пребарувате на страницата. Во принцип, колачињата кои ние ги користиме се од овој тип.

Индириктните колачиња (third-party cookies) се колачиња кои ги користи некој давател на услуги во име на операторот на веб-страницата и може да се користат од страна на давателот на услуги за препознавање на вашиот уред кога посетувате и други веб-страници. Индириктните колачиња најчесто се користат за аналитика на веб-страници или рекламни цели.

КОЛАЧИЊА ШТО НИЕ ГИ УПОТРЕБУВАМЕ

Нашата веб-страна ги користи следните колачиња:

- Податоците кои се внесуваат во полињата (име и презиме, email ..) за внес кога испраќате некој коментар или не контактирате преку нашата форма за контакт
- Податоци за времето, вашето корисничко име, веб прелистувачот и поставки кои ги користите при најава доколку имате пристап до административниот панел

Ние не можеме да го регулираме собирањето на индириктните колачиња. Посетете ја веб-страницата на релевантните даватели на услуги ако сакате да дознаете повеќе за овие колачиња и за што се користат истите.

Ако не сакате да користите колачиња, можете да го поставите вашиот прелистувач да не ги складира колачињата.

Ако сакате да ги прифатите само нашите колачиња, но не и колачињата на нашите даватели на услуги и партнери, изберете „блокирај индириктни колачиња" (do not allow third-party cookies) или слични поставувања во вашиот прелистувач.

ПРОМЕНА НА ПРЕФЕРЕНЦИТЕ НА ВАШИТЕ КОЛАЧИЊА

Повеќето веб прелистувачи овозможуваат некаква контрола над колачињата преку поставките на прелистувачот (на пример, известувања за нови колачиња, оневозможување на колачиња и бришење на колачиња). Дознајте повеќе на www.allaboutcookies.org или www.allaboutcookies.org.